



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република  
Македонија" излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 1 август 2001  
Скопје

Број 58

Год. LVII

Аконтацијата за 2001 година изнесува  
7.800 денари. Овој број чини 120  
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1147.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), а во врска со член 4 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 01.08.2001 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите за вршење трговија на големо со одделни нафтени деривати од домашно производство и од увоз од страна на правните и физичките лица.

Член 2

Трговија на големо со одделни нафтени деривати може да се врши само во посебно уредени складови за чување и продажба на дериватите распоредени во Царинската тарифа со тарифните ознаки од 2710 00 11 00 до 2710 00 78 00 кои се однесуваат за: лесни масла, специјални бензини, моторни бензини, средни масла, керозин, гасни масла и масла за ложење, како и за нафтените гасови распоредени со тарифните ознаки од 2711 12 11 00 до 2711 13 30 00.

Член 3

Во складовите во кои се чуваат нафтени деривати од членот 2 на оваа одлука, со исклучок на керозинот минималниот вкупен волумен на секој резервоар за складирање на пооделни видови на нафтени деривати не може да биде помал од 5.000 м<sup>3</sup>, освен за ТНГ од 1.600 м<sup>3</sup>, по исклучок ГМ-1.

Резервоарите од став 1 на овој член не можат да бидат во состав на бензинските станици.

Складовите од став 1 на овој член мора да ги исполнуваат техничко-технолошките услови за складирање на нафтени деривати определени со посебните прописи.

Складот од став 1 на овој член, покрај пропишаните услови, мора да има електронска вага со точност  $\pm 0,2\%$  за прием на нафтени деривати, како и да биде осветлен и да има физичко обезбедување во текот на 24 часа.

Член 4

Складовите во кои се сместуваат нафтени деривати од членот 2 на оваа одлука мора да се во сопственост на увозникот, правното или физичкото лице кое врши трговија на големо.

Трговецот на големо, односно увозникот е должен на Министерството за економија да му достави доказ дека располага со сопствен соодветен склад.

Член 5

За сигурно обезбедување на потрошувачите, увозникот правното и физичкото лице кое врши трговија на големо, мора да имаат задолжително складирани количини на нафтени деривати еднакви на количините на просекот на потрошувачката од последните 2 месеца од претходната година.

Член 6

Правните и физичките лица кои вршат увоз на нафтени деривати од членот 2 на оваа одлука треба да имаат сертификат - уверение за квалитет на увезените нафтени деривати издаден од земјата од која се увезува, проверен од независна лабораторија во земјата.

Правните и физичките лица кои вршат трговија на големо на нафтени деривати од членот 2 на оваа одлука се должни да издадат сертификат - уверение за квалитетот на увезените нафтени деривати на правните и физичките лица кои вршат трговија на мало, а по барање и на крајните потрошувачи на нафтени деривати.

Член 7

Увозниците кои не располагаат со соодветен склад увезените количини нафтени деривати од член 2 на оваа одлука може да ги продадат на домашниот пазар.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4673/1  
1 август 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

1148.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/00), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.07.2001 година, донесе

## ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕН ЗА ЕКОЛОШКА АКЦИЈА НА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Еколошката акција "Младите за здрава животна средина" (во натамошниот текст: Акцијата), ја организираат младите во Република Македонија, во соработка со надлежните органи на државната управа, стручните институции, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, еколошките организации и здруженијата на граѓани.

Член 2

Акцијата е традиционална и перманентно ќе се изведува во Република Македонија.

За ден на Акцијата се определува 21-ви март - денот на пролетта. Акцијата започнува со приодни свечености и програмски активности на 21-март и се реализира во континуитет во текот на целата година.

Член 3

Организатори на Акцијата се: Републичкиот координационен одбор, општинските координациони одбори и координациони одбор на Градот Скопје.

Носители на Акцијата се: училишните секции, Унијата на средношколци на Македонија, Младински совет на Македонија и Асоцијацијата на младите војници на АРМ.

Во организирањето на Акцијата активно учествуваат органите на државната управа и тоа: Министерството за образование и наука, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министер-

твото за транспорт и врски, Министерството за локална самоуправа, Министерството за здравство, Министерството за култура, Министерството за одбрана, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за животна средина и просторно планирање и Агенцијата за млади и спорт.

За спроведување на Акцијата се грижи Министерството за животна средина и просторно планирање, за што изготвува Програма за реализација на Акцијата.

#### Член 4

Републичкиот координационен одбор го формира министерот за животна средина и просторно планирање, а општинските координациони одбори и координациони одбор на Градот Скопје ги формираат Советите на општините, односно Советот на Градот Скопје.

#### Член 5

Во реализација на Акцијата масовно учествуваат сите ученици од основните и средните училишта, студентите и припадниците на АРМ.

Во рамките на училиштата треба активно да се вклучат сите ученици од петто до осмо одделение, како и учениците од средните училишта и да им се овозможи да засадат по една млада фиданка.

Студентските организации и старешините во гарнизоните на АРМ да се погрижат во Акцијата во што помасовен број да се вклучат студентите и младите војници и да им помогнат на останатите учесници во реализирање на Акцијата.

#### Член 6

Министерството за образование и наука во Акцијата учествува со учениците од основните и средните училишта, студентите од факултетите и високите школи на Универзитетот Св. "Кирил и Методиј", Скопје и Универзитетот Св. "Климент Охридски", Битола, како и со наставниот кадар и помошно-техничкиот персонал.

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Акцијата учествува со стручниот кадар, опремата и уредите на ЈП "Македонски Шуми" и ги обезбедува садниците за пошумување од Програмата за проширена репродукција на шумите во Македонија.

Министерството за транспорт и врски во Акцијата учествува со стручен кадар, опремата и уредите и ги определува локалитетите за уредување во согласност со нивната намена утврдена со просторните и урбанистичките планови.

Министерството за локална самоуправа во Акцијата учествува со стручен кадар, опремата и уредите на јавните комунални претпријатија и тие за одржување на јавното зеленило во населените места и ги определува во соработка со стручните служби во локалната самоуправа локалитетите и просториите за чистење и ревитализација.

Министерството за здравство во Акцијата учествува со обезбедување на медицинските екипи, заедно со специјализираните возила за давање на медицинска помош и учествува со стручен кадар во едукативните активности.

Министерството за култура во Акцијата учествува со вклучување на културните установи, културни и уметнички здруженија и клубови.

Министерството за одбрана во Акцијата учествува со стручниот кадар, возниот парк и опремата за припремање на терени за пошумување, расчистување и сл., и со соодветен број на млади војници и нивните старешини во изведувачето на акциите за пошумување.

Министерството за труд и социјална политика во Акцијата учествува со вклучување на невработените лица, корисници на паричен надоместок преку Заводот за вработување, во теренските активности во рамките на Акцијата.

Министерството за животна средина и просторно планирање во Акцијата учествува со стручниот кадар и соодветната финансиска поддршка на едукативните еколошки активности предвидени со Програмата за реализација на Акцијата.

Агенцијата за млади и спорт во Акцијата учествува со членството опфатено во младинските организации, секции, рекреативни спортски клубови.

Во Акцијата се вклучени и останатите органи на државната управа, стручните институции и јавните претпријатија за заштита на зеленилото, организациите кои стопанисуваат со шумите, еколошките организации и здруженијата на граѓаните.

#### Член 7

За реализација на Програмата од член 3 став 4 на оваа одлука, организаторите и носителите на Акцијата изготвуваат Оперативна програма за реализација на своите активности.

За реализација на Оперативните програми, организаторите и носителите на Акцијата поднесуваат извештај до Министерството за животна средина и просторно планирање.

Министерот за животна средина и просторно планирање за реализација на Програмата од член 3 став 4 на оваа одлука поднесува Годишен извештај до Владата на Република Македонија.

#### Член 8

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување ден за Еколошка акција на младите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 13/95 и 24/00).

#### Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1724/2  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

#### 1149.

Врз основа на член 103 од Законот за основното образование ("Службен весник на РМ" бр. 44/95 и 34/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.07.2001 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ "КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ" С. ВЕЛГОШТИ

1. Се дава согласност на одредбите на Статутот на Основното училиште "Коле Неделковски" с. Велгошти, што ја донесе Училишниот одбор на седницата одржана на 11.01.2001 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-1548/1  
24 јули 2001 година  
Скопје

Претседател на Владата  
на Република Македонија,  
Љубчо Георгиевски, с.р.

#### 1150.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 август 2001 година, донесе

### О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 86	до 16,901
- МБ - 98	до 20,263
- БМБ - 95	до 20,026
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д - 1	до 19,933
- Д - 2	до 19,093
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 17,153
<b>г) Мазут</b>	<b>ден/кг.</b>
	до 11,294

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 86	до 52,00
- МБ - 98	до 56,00
- БМБ - 95	до 52,50
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д - 1	до 41,00
- Д - 2	до 40,00
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 27,00
<b>г) Масло за горење (мазут)</b>	<b>ден/кг.</b>
	до 12,226

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
МБ - 86	до 24,396
МБ - 98	до 24,396
БМБ - 95	до 21,692
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
Д - 1	до 12,121
Д - 2	до 12,121
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
екстра лесно (ЕЛ)	до 3,136
<b>г) Масло за горење (мазут)</b>	<b>ден/кг.</b>
	до 0,100

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

<b>а) Моторни бензини</b>	<b>ден/лит.</b>
- МБ - 86	до 2,00
- МБ - 98	до 2,00
- БМБ - 95	до 2,00
<b>б) Дизел гориво</b>	<b>ден/лит.</b>
- Д - 1	до 2,00
- Д - 2	до 2,00
<b>в) Масло за горење</b>	<b>ден/лит.</b>
- екстра лесно (ЕЛ)	до 2,00
<b>г) Масло за горење (мазут)</b>	<b>ден/кг.</b>
	до 0,25

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 02.08.2001 година.

Бр. 23-4757/1  
1 август 2001 година  
Скопје

Заменик на  
Претседателот на Владата  
на Република Македонија,  
**Зоран Крстевски, с.р.**

1151.

Врз основа на член 37 од Законот за платен промет ("Службен весник на РМ" бр. 80/93, 9/94, 65/95, 71/96, 7/98 и 16/2000), министерот за финансии донесува

### НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СМЕТКИТЕ ЗА УПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ЈАВНИ ПОТРЕБИ

1. Во Наредбата за сметките за уплата на приходи-те за јавни потреби ("Службен весник на РМ" бр. 69/97, 15/98, 31/98, 24/00 и 30/01), во делот I - Приходи на Републиката и на единиците на локалната самоуправа, во точка 3 - Данок на промет на производи и услуги и акцизи, во потточка 3.1.1. по бројот 2 се додава нов број кој гласи:

"2.1.) 840-2902-Данок на додадена вредност по ос-нов на донации".

Во потточка 3.3. бројот 1 се менува и гласи:

"1.) 840-2213-Акциза на моторен бензин и авион-ски бензин";

Бројот 1.1. се брише.

Бројот 1.2 се менува и гласи:

"1.1.) 840-2229-Акциза на безоловен бензин";

Бројот 1.3. се менува и гласи:

"1.2.) 840-2234-Акциза на керозин како погонско гориво";

По бројот 1.3. кој станува 1.2. се додава нов број 1.3. кој гласи:

"1.3.) 840-2853-Акциза на керозин како гориво за греене";

Бројот 2 се менува и гласи:

"2.) 840-2255-Акциза на гасно масло како погонско гориво";

Бројот 2.1. се брише.

Бројот 3 се менува и гласи:

"3.) 840-2276-Акциза на масло за ложење";

Бројот 3.1. се менува и гласи:

"3.1.) 840-2281-Акциза на гасно масло како гориво за греене";

Бројот 4 се менува и гласи:

"4.) 840-2297-Акциза на минерални масла од тарифните ознаки 2710 00 39 00, 2710 00 87 00, 2710 00 88 00, 2710 00 89 00, 2710 00 92 00 и 2710 00 94 00";

Бројот 5 се менува и гласи:

"5.) 840-5743-Акциза при увоз на минерални масла";

Бројот 6 се менува и гласи:

"6.) 840-2117-Акциза на тутунски добра";

Бројот 7 се менува и гласи:

"7.) 840-5717-Акциза при увоз на тутунски добра";

По бројот 8.2. се додаваат шест нови броја кои гласат:

"8.3.) 840-5759-Акциза на пенливо вино;

8.4.) 840-5764-Акциза на вино;

8.5.) 840-5785-Акциза на други пенливи пијалаци;

8.6.) 840-5790-Акциза на други непенливи пијалаци;

8.7.) 840-5808-Акциза на меѓупроизводи и

8.8.) 840-5813-Акциза на етил алкохол";

Бројот 9 се менува и гласи:

"9.) 840-2367-Акциза при увоз на пенливо вино, ви-но, други пенливи пијалаци, други непенливи пијала-ци, меѓупроизводи и етил алкохол";

Броевите 9.1. и 9.2. се бришат.

Бројот 10 се менува и гласи:

"10.) 840-21233-Акциза на пиво";

По потточката 3.3. се додава нова потточка 3.4. ко-ја гласи:

"3.4. Данок на финансиски трансакции  
1.) 840-2848- Данок на финансиски трансакции";  
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12/1-14291/1  
30 јули 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Никола Груевски, с.р.**

## 1152.

Врз основа на член 28-а став 3 од Законот за платниот промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2001, 50/2001), министерот за финансии, донесува

### У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА АКЦЕПТНИТЕ НАЛОЗИ

1. Со ова упатство се уредува начинот и постапката за извршување на акцептните налози издадени заклучно со 30 јуни 2001 година.

2. Издадените акцептни налози, заклучно со 30 јуни 2001 година, кои втасуваат за наплата по 30 јуни 2001 година, учесниците во платниот промет ги пријавуваат во Заводот за платен промет, најдоцна до 30 август 2001 година.

3. Акцептните налози, издадени по 30 јуни 2001 година, не се примаат за наплата.

4. Пријавувањето на акцептните налози во Заводот за платен промет се врши со поднесување на акцептните налози и спецификација на истите.

5. При приемот на акцептните налози заедно со спецификацијата, Заводот за платен промет врши проверка на веродостојноста на акцептниот налог (печат и потпис на овластеното лице на должникот на денот на издавањето на акцептниот налог).

За издадените акцептни налози до 30 јуни 2001 година, Заводот за платен промет води евиденција која ги содржи: датумот и часот на приемот; серискиот број на акцептниот налог; датумот на издавање, називот и жиро-сметката на должникот и доверителот во Заводот за платен промет.

За пријавените акцептни налози во евиденцијата на Заводот за платен промет, Заводот за платен промет на подносителот му издава заверена спецификација и на негово писмено барање, му го враќа акцептниот налог.

Доколку со пријавувањето на акцептните налози, од став 1 на оваа точка, доверителот бара акцептниот налог да се изврши, во евиденцијата од став 2 на оваа точка се внесува и износот на кој гласи акцептниот налог и денот на втасаност на наплата.

На подносителот на акцептниот налог, доколку е тој согласен Заводот за платен промет му издава заверена спецификација за предавање на акцептниот налог и акцептниот налог го задржува.

Доколку на денот на пријавување на акцептниот налог во Заводот за платен промет, сметката на должникот веќе мигрирала во банка, Заводот за платен промет врши само проверка на веродостојноста на акцептниот налог и истиот му го враќа на подносителот. Како време на предавање на акцептниот налог се смета времето на пријавувањето на истиот во Заводот за платен промет.

6. При мигрирање на сметките на учесниците во платниот промет во банките, Заводот за платен промет на банките им ги предава акцептните налози заедно со спецификацијата и новата сметка на доверителот, доколку истата е мигрирана.

7. За сметките кои ќе мигрираат пред 30 август 2001 година, а за кои се примаат акцептни налози во Заводот за платен промет, по нивното мигрирање, обезбедувањето на прилозите од точка 6 на ова Упатство се врши во најкус можен рок.

8. На барање на носителот на платниот промет, единствениот регистар на иматели на сметки во клириншката куќа ја доставува новата сметка на доверителот кој мигрирал.

9. Акцептните налози од сметките на учесниците во платниот промет кои не мигрирале во банките, до 31 декември 2001 година, Заводот за платен промет ги предава на Агенцијата за блокирани сметки.

Агенцијата за блокирани сметки од 1 јануари 2002 година ги презема работите во врска со наплата на акцептните налози.

10. Банките, Заводот за платен промет (до 31 декември 2001 година) и Агенцијата за блокирани сметки (од 1 јануари 2002 година), примените и верифицирани акцептни налози ги извршува на денот на втасаноста за наплата.

Учесниците во платниот промет - доверители акцептните налози ги поднесуваат на наплата кај носителот на платниот промет кај кој должникот има сметка.

11. Доколку на сметката на издавачот на акцептниот налог нема доволно средства во целост да се изврши акцептниот налог, или нема воопшто средства, акцептниот налог се извршува од сите сметки на издавачот на акцептниот налог, врз основа на изјавата дадена при отворање на сметка во банка.

12. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-14773/2  
1 август 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Никола Груевски, с.р.**

## 1153.

Врз основа на член 9 став 5 од Законот за платниот промет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2001 и 50/2001), министерот за финансии донесе

### У П А Т С Т В О ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОТВОРАЊЕ И ЗАТВОРАЊЕ НА СМЕТКА

1. Во Упатството за начинот и постапката за отворање и затворање на сметка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 43/2001), во точката 2.1. по алинеја 6 се додава нова алинеја 7 која гласи:

"изјава за прифаќање и реализација на акцептните налози издадени заклучно со 30 јуни 2001 година, на товар на имателот на сметката кој е согласен, доколку на сметката нема доволно средства за потполно извршување на акцептниот налог, банката преку Единствениот регистар на иматели на сметки во клириншката куќа да ги извести другите банки да не дозволат извршување на другите налози освен наложите за пренос на средствата на сметката каде што е доставен акцептниот налог, сè до негово целосно извршување."

Алинеите 7 и 8 стануваат алинеи 8 и 9.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-14773/1  
31 јули 2001 година  
Скопје

Министер,  
**Никола Груевски, с.р.**

## 1154.

Врз основа на член 52 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, бр. 103/00 и бр. 34/01), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 23.07.2001 година, Комисијата издава

### Р Е Ш Е Н И Е ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЧЕТВРТАТА ЕМИСИЈА

1. На ТГС "Технички гасови" АД Скопје се дава согласност за продолжување на рокот за реализација на четвртата емисија на хартии од вредност за 90 (деведесет) дена, односно до 14.09.2001 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен најдоцна во рок од 15 дена по истекот на рокот од точка 1, да ја извести Комисијата за бројот на запишаните и платените хартии од вредност, односно за процентот за реализација на емисијата согласно Правилникот за содржина на известувањето за запишани и платени хартии од вредност ("Службен весник на РМ" бр. 16/01).

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-106/6 Комисија за хартии од вредност  
24 јули 2001 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

### 1155.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, бр. 103/00 и бр. 34/01), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 23.07.2001 година, Комисијата издава

#### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На "Експорт Импорт Банка" АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - шеста емисија на 1.950 приоритетни кумулативни акции во вредност од 1.950.000 германски марки или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесување на решението на Комисијата во износ од 60.775.365 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-556/8 Комисија за хартии од вредност  
24 јули 2001 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

### 1156.

Врз основа на член 37 и 38 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, бр. 103/00 и бр. 34/01), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност донесена на седницата одржана на 23.07.2001 година, Комисијата издава

#### РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На "Комерцијална Инвестициона Банка" АД Куманово се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - петта емисија на 50.000 обични акции во вкупен износ од 5.000.000 ДЕМ или во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на донесување на решението на Комисијата во износ од 155.834.270 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-615/5 Комисија за хартии од вредност  
24 јули 2001 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

### 1157.

Врз основа на член 15 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/2001 и 49/2001), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 23.07.2001 година, го донесе следниот

#### ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ВОВЕДУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во член 8 од Правилникот за добивање одобрение за издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република Македонија, зборовите: "01-10-2001 година" се заменуваат со зборовите: "денот на отпочнување на примената на Законот за девизно работење".

2. Овој правилник влегува во сила наредниот ден од неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-669/1 Комисија за хартии од вредност  
24 јули 2001 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

### 1158.

Врз основа на член 13 од Законот за девизно работење ("Службен весник на РМ" бр. 34/2001 и 49/2001), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 23.07.2001 година, го донесе следниот

#### ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ВОВЕДУВАЊЕ НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДЕЛ ВО РЕЗИДЕНТНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ВО СТРАНСТВО

1. Во член 8 од Правилникот за добивање одобрение за издавање и воведување на хартии од вредност и документи за удел во резидентните инвестициони фондови во странство, зборовите: "01-10-2001 година" се заменуваат со зборовите: "од денот на отпочнување на примената на Законот за девизно работење".

2. Овој правилник влегува во сила наредниот ден од неговото објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 03-668/1 Комисија за хартии од вредност  
24 јули 2001 година Претседател,  
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

### 1159.

Уставниот суд на Република Македонија врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 18 јули 2001 година, донесе

#### ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за времено запирање на вработувањата кај корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, локалната самоуправа, јавните установи и јавните претпријатија, донесена од Владата на Република Македонија на 17 октомври 2000 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, постапувајќи по иницијативата на градоначалникот на општина Неготино, Јавното претпријатие "Пазаришта" - Куманово, Јавното претпријатие "Водовод" - Куманово и Јавното претпријатие "Чистота и зеленило" -

Куманово, Народниот правобранител на Република Македонија, Заедницата за комунални претпријатија на Република Македонија "МАККОМ" - Скопје и Панче Докузов - адвокат од Штип, со решение У. бр. 20/2001 и У. бр. 69/2001 од 13 јуни 2001 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со Закон.

4. Судот на седницата утврди дека согласно членот 1 од Одлуката времено се запираат нови вработувања, како и пополнување на упразнети работни места кај корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, во локалната самоуправа, во јавните установи и во јавните претпријатија, сметано од денот на донесувањето на оваа одлука до воведувањето на трезорски систем и негова имплементација.

Согласно членот 2 од Одлуката, по исклучок од член 1 на оваа одлука, во случај на оправдани, итни и неодложни потреби кај субјектите од член 1 од Одлуката, може да се врши вработување само врз основа на претходна писмена согласност од Владата на Република Македонија - Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.

За новите вработувања, односно за пополнување на упразнетите работни места кај корисниците и единките корисници на средства од Буџетот, пред да се побара согласност од став 1 на овој член, потребно е да се обезбеди позитивно мислење од Министерството за финансии, за обезбедени финансиски средства.

Барањата за нови вработувања, како и за пополнување на упразнетите работни места, во смисла на став 1 од овој член се доставуваат до Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.

Според членот 3 од Одлуката се задолжува Заводот за вработување на Република Македонија, по донесување на оваа одлука, да не врши пријавување на нови вработувања кај субјектите од член 1 од Одлуката, без приложена писмена согласност од Владата на Република Македонија.

Членот 4 од оваа одлука предвидува истата да влезе во сила со денот на донесувањето.

5. Имајќи ја предвид содржината на оспорената одлука, судот оцени дека таа има темпорален карактер, односно дека терминот на нејзиното важење е определен со временски интервал од нејзиното донесување до воведувањето на трезорскиот систем и неговата имплементација.

Одлуката предвидува во определени случаи исклучок во смисла што може да се отстапи од ова општо правило и да се изврши вработување.

Ова вработување е условено со претходната писмена согласност од Канцеларијата на претседателот на Владата.

Но, поднесувањето на барањето за вработување до Канцеларијата на премиерот на Владата, исто така е условено и со обезбедување позитивно мислење од Министерството за финансии за обезбедени финансиски средства.

Одлуката содржи и еден императив кој се однесува на Заводот за вработување на Република Македонија во смисла да не врши пријавување на нови вработувања без приложена писмена согласност од Владата на Република Македонија.

Согласно член 8 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија една од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија е владеењето на правото. Согласно член 9 став 2 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, а согласно ставот 2 на овој член од Уставот граѓаните се еднакви пред Уставот и законите.

Со член 32 од Уставот, на секој граѓанин му се гарантира правото на работа, односно секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место.

Во членот 68 став 1 алинеја 2 од Уставот е предвидено дека Собранието на Република Македонија донесува закони.

Исто така, согласно член 52 став 1 од Уставот, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Во тој контекст спаѓа и Законот за објавување на законите и другите прописи во "Службен весник на Република Македонија".

Прашањата, пак, кои се сврзани со размената на трудот, правата и обврските на работодавците, невработените лица и државата, во врска со вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност и други прашања од значење за вработувањето, се уредени со Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност ("Службен весник на РМ" бр. 57/97 и 25/00).

Така, во рамките на законските надлежности Заводот води евиденција за невработените лица според единствениот матичен број на граѓаните, врши бесплатно и непристрасно посредување за вработување под услови и начин утврдени со закон, односно ги врши стручните, организациските, административните и други работи што се однесуваат на вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност. Согласно овие законски одредби работодавецот е должен да го пријави во Заводот секое вработување и осигурување во случај на невработеност.

Во овој контекст Судот го има предвид и Законот за државните службеници во кој се уредени прашања во врска со определувањето на статусот, правата, должностите и одговорностите на државните службеници, како и постапката за нивно вработување. Имено, согласно членот 4 на овој закон, за прашањата што не се уредени со истиот закон и за прашањата за кои овој закон не упатува на примена на друг закон, а се однесуваат на државните службеници, се применуваат општите прописи за работните односи.

Според Законот за работните односи и Законот за инспекција на трудот надзор на примената на законите и на другите прописи од областа на работните односи, врши органот на државната управа надлежен за инспекцијата на трудот. Впрочем, инспекторатот е единствен орган што може да му укаже на работодавецот во определен рок да ги отстрани утврдените неправилности и недостатоци.

Имајќи ја предвид содржината на наведените законски одредби, Судот оцени дека независно од тоа што Заводот за вработување, како орган надлежен за посредување за вработување нема инспекциски надлежности, туку е должен да го завери секој склучен договор за работа, односно во својата евиденција да го заведе секое засновање на работен однос и секој престанок на работниот однос и е должен да води евиденција на склучените и заверените договори за работа, со оспорената одлука на Заводот му се утврдува дополнителна инспекциска надлежност со тоа што се предвидува Заводот да цени кога и дали ќе го завери договорот за засновање на работен однос, склучен во постапка и на начин утврден со закон, независно од правото на работодавецот самостојно да оценува за потребата од нови вработувања и за изборот на кандидатите од пријавените, со што, според Судот, се ограничува уставно-загарантираното право на работа и правото на работодавецот да одлучува за прием на нови работници.

Исто така, според Судот, со оспорената одлука се ограничуваат правата на граѓаните по однос на остварување на правото на работа, надвор од случаите дозволени за нивно ограничување, затоа што во случајов, не постои нарушување на општествено-економските односи и останатите односи што би довело до неопходно уставно дозволена потреба за нивно ограничување преку воведување на дополнителни услови надвор од уставно и законски предвидените.

Од изнесеното произлегува дека само законодавецот, односно Собранието на Република Македонија е овластено да уредува прашања од областа на работните односи, па во таа смисла да го уредува и начинот на засновањето на истите.



Од друга страна, пак, Владата на Република Македонија се грижи за извршувањето на законите, односно со цел за нивна операционализација донесува уредби со законска сила, уредби, одлуки, упатства, програми, решенија и заклучоци но, не е овластена да уредува прашања сврзани со остварувањето на правата на вработените и нивната положба.

Имајќи го предвид фактот дека оспорената одлука се однесува само на работодавците - корисници и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија, локалната самоуправа, јавните установи и јавните претпријатија, а не и за останатите правни субјекти, Судот оцени дека истата не ја запазува уставната обврска граѓаните да бидат еднакво третираны пред законите и недискриминирани.

Исто така, според Судот, Одлуката создава правна несигурност и го повредува принципот на владеење на правото, како една од темелните вредности на правниот поредок на Република Македонија од причина што, надвор од законски определените објективни мерила за вработување, допушта примена на субјективна воља, што се одразува преку претходно давање на согласност од Канцеларијата на претседателот на Владата и Министерството за финансии.

Понатаму, согласно член 37 од Законот за јавните претпријатија, вработените во јавните претпријатија имаат положба, права и обврски од работниот однос, како и вработените во трговските друштва, освен ако со овој или друг закон не е поинаку уредено.

Содржината на оваа одредба наведува на заклучок дека правната положба на вработените во јавните претпријатија треба да биде изедначена со правната положба на вработените во друштвата, а познато е дека инженерциите на Владата во однос на трговските друштва се утврдени со Законот за трговските друштва во кој, со ниту една одредба, не е утврдено правото на Владата да ги ограничува правата на друштвата во однос на вработувањето.

Од тие причини, Судот смета дека Владата не е овластена со свој акт (оспорената одлука) да ја уредува, односно ограничува правната положба на вработените во јавните претпријатија, поради што оцени дека оспорената одлука е несогласна со Законот за јавните претпријатија со Законот за трговските друштва.

Исто така, според Судот, може да се постави прашање дали оспорената одлука е согласна со членот 114 став 5 од Уставот според кој локалната самоуправа се уредува со закон.

Несомнено е дека оваа одредба од Уставот упатува прашањата во врска со локалната самоуправа да се уредат со закон, врз основа на што е донесен Законот за локалната самоуправа.

Во оваа констелација на односи пред Судот се постави и прашањето каде е местото на оспорената одлука, при постоењето на Законот за локалната самоуправа, во правниот поредок на Република Македонија.

Имено, според ставот 2 на член 4 од овој закон на единиците на локалната самоуправа вршењето на работите од став 1 на овој член не може да им се ограничи со акти на органите на Република Македонија, освен во случаите и под услови утврдени со закон во однос на законитоста на нивната работа, во согласност со Уставот.

Вакво овластување за Владата со свој акт (одлука) да се меша во работата на единиците на локалната самоуправа и да ја ограничува нивната надлежност, не е содржано во ниту еден закон што егзистира во правниот поредок на Република Македонија.

Ова дотолку повеќе што согласно член 43 точка 12 од Законот за локалната самоуправа, градоначалникот врши прием во работен однос и дава отказ од работа на лица за извршителни на управните, односно административните органи на единиците на локалната самоуправа по претходно добиено мислење од соодветната комисија на советот на единиците на локалната самоуправа.

Исто така, согласно член 35 од Законот за Владата на Република Македонија, за извршување на законите Владата донесува уредби со законска сила, уредби, одлуки, упатства, програми, решенија и заклучоци.

Согласно, пак, членот 36 став 3 од овој закон, Владата со одлука одлучува за одделни прашања и мерки за извршување на законите; основа стручни и други служби за своите потреби и заеднички служби за потребите на Владата и на министерствата и другите органи на државната управа.

Имајќи ја предвид содржината на овие две одредби од Законот, за Судот е неспорно дека истите не можат да претставуваат основ за донесување на оспорената одлука.

Со други зборови, за Судот е неспорно дека оспорената одлука претставува пропис и дека како таква подлежи на обврските од членот 52 од Уставот за нејзино објавување во "Службен весник на Република Македонија".

Што се однесува, пак, до содржината на Одлуката, Судот оцени, дека истата не е донесена во функција на операционализација на некој закон.

Имено, според Судот, основот за нејзиното донесување (членот 35 од Законот за Владата на Република Македонија) не може да претставува суштински основ од причина што овој член зборува за видот на актите што ги носи Владата и во никој случај не може да биде основ за времено запирање на вработувањето кај корисниците и единките корисници на средствата од Буџетот на Република Македонија, локалната самоуправа, јавните установи и јавните претпријатија, а од увидот во законодавната регулатива што може да има допирни точки со прашањата регулирани со Одлуката, Судот оцени дека ниту една законска одредба не може да претставува основ за нејзино егзистирање во правниот поредок.

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека оваа одлука е несогласна со членот 52 од Уставот на Република Македонија како и со: Законот за државните службеници; Законот за јавните претпријатија; Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност; Законот за работните односи; Законот за инспекција на трудот; Законот за Владата на Република Македонија и Законот за локалната самоуправа.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Цунов, судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 20/2001  
У.бр. 69/2001  
13 јуни 2001 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р Тодор Цунов, с.р.

## Огласен дел

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 544/2001 од 17.04.2001 г., во регистарска влошка бр. 012976, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕМАКС Охрид ДООЕЛ ул. "Сирма Војвода" бр. 88, Охрид.

Скратена ознака на фирмата: ЕМАКС Охрид ДООЕЛ.

Основач: Наумоска Љубица од Охрид, ул. "Сирма Војвода" бр. 88.

Дејности: 15.31, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 20.30, 20.40, 36.22, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2,

50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 52.36, 52.37, 52.38, 52.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.64, 51.65, 51.56, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 51.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.73, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 61.20, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.22, 71.32, 74.84, 92.62, 92.72, 93.02, 93.04, 93.05.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, туристички услуги и продажба на стоки од консигнациони склади во странски стоки.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски во тој промет одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото во рамките на запишаните дејности и во надворешнотрговскиот промет е Велкоски Душко - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 544/2001. (13443)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 529/2001 од 11.04.2001 г., во регистарска влошка бр. 012961, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за производство, трговија и услуги МАК-ИТА.Л с. Корошишта - Делогожда ДОО с. Корошишта.

Основач: Массара Клаудио и Реџеп Калиќи.

Управител: Калиќи Неџмие.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.55/2, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 15.61, 15.71, 17.81/1, 15.81/2, 15.86, 15.89, 20.10/1, 20.51, 20.30, 20.40, 45.21/1, 45.21/2, 51.21, 51.23, 51.32, 51.33, 51.38, 51.42/1, 51.42/2, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 92.34, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт.

Главницата на друштвото е 5000 дем односно 155.000,00 денари во предмети по проценка од овластен проценител од кои 51% на домашниот и 49% на странскиот вложувач.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 529/2001. (13445)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 502/2001 од 9.04.2001 г., во регистарска влошка бр. 012934, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство, транспорт и услуги КЕЛИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, ул. "Точила I Ц" 14/11.

Основање на Друштвото за трговија, производство, транспорт и услуги КЕЛИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп.

Седиштето на друштвото е во Точила I Ц 14/11 во Прилеп.

Основач е лицето: Паскоска Снежана од Прилеп ул. "Точила I" Ц 14/11.

Основачкиот влог изнесува 5000 дем. во противвредност според проценка од овластен проценител влог - во основни средства.

Предмет на работење: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.21/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.13, 15.33, 15.41, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.84, 15.85, 15.93, 15.98/2, 16.00/1, 16.00/2, 17.11, 17.21, 17.40, 18.22, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 22.22, 22.25, 25.12, 25.22, 26.13/1, 26.40, 26.52, 27.61, 27.32, 27.33, 27.35, 27.34, 27.42, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 26.70, 27.41, 33.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 36.21, 36.61, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.42, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.50, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.43, 52.42, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 50.50, 65.12/3, 65.23, 71.10, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 71.33, 93.02, 92.34, 92.33, 92.71, 92.72.

Во надворешнотрговското работење ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и услуги, агенциски услуги во транспортот, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на странски стоки и консигнациони склади, малограничен промет со соседните земји и реекспорт.

Управител на друштвото ќе биде лицето - основач Паскоска Снежана и ќе го претставува надворешното и внатрешното работење и е лице со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 502/2001. (13446)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 541/2001 од 12.04.2001 г., во регистарска влошка бр. 012973, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, угостителство, туризам и услуги Ви-Ди увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. "Анести Пановски" бр. 6/10.

Дејности: 01.12/1, 01.25, 05.01, 05.02, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 15.81/2, 15.98/1, 15.98/2, 20.40, 21.25, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 28.52, 28.73, 28.74, 28.75, 36.50, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.31, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.32, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.82, 92.62, 92.71, 92.72.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Елица Трпеновска - управител без ограничување.

Основна главница 5.000 дем или 160.000,00 ден. во средства по изјава на овластен судски проценител.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 541/2001. (13447)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 531/2001 од 11.04.2001 г., во регистарска влошка бр. 012963, го запиша во трговскиот регистар



запишувањето на ТП во Трговец поединец за угостителство МУКИ-КОМЕРЦ Мирсад Назмија Сулкоски Т.П. Кичево, ул. "Копачка" бр. 35.

Дејности: 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Трговецот-поединец одговара за своите обврски лично со целиот свој имот.

Сулкоски Мирсад-овластено лице за застапување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 531/2001. (13448)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 535/2001 од 12.04.2001 г., во регистарска влошка бр. 012967, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП во Трговец-поединец за трговија на мало Летка Спасе Трајчевска ГОИЛ-КОМ Битола ТП Битола, ул. "Димче Лахчански" бр. 45/36.

Дејности: 52.11 - трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалоци и тутун, 52.12 - друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, 52.21 - трговија на мало со овошје и зеленчук.

Во правниот промет со трети лица ТП настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица ТП одговара лично со целиот свој имот.

Летка Трајчевска - овластен потписник со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 535/2001. (13449)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 528/2001 од 11.04.2001 г., во регистарска влошка бр. 012960, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП во Трговец-поединец за превоз на стоки во друмскиот сообраќај БРАНКО ПЕТКО ТАСЕВСКИ Битола т.п. ул. "Буковски мост" бр. 22, Битола.

Дејности: 60.24, 60.21, 60.22, 60.23.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Трговецот-поединец во правниот промет со трети лица одговара лично со целиот свој имот, полна одговорност.

Трговец-поединец: Бранко Тасевски, ул. "Буковски мост" бр. 22.

Со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 528/2001. (13452)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Трег. бр. 431/2001 од 10.04.2001 г., на регистарска влошка бр. 012863, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, услуги, транспорт и трговија "ЛИДЕР-М" увоз-извоз Прилеп, ДООЕЛ ул. "Козара" бр. 13, Прилеп.

Дејности: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 24.63, 24.64, 24.65, 24.66, 33.40, 33.63, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 72.60, 74.14, 74.40, 74.81, 74.84, 92.32, 92.34, 92.72, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и зас-

тапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складишта за странски стоки, реекспорт, малограничен промет.

Дарко Патоски, управител на друштвото со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, Трег. бр. 431/2001. (13454)

### ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации под реден бр. 40 за 2001 год. се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име "МЛАДИНСКИ ФОКУС" од Прилеп или скратено "МАФ".

Како основни цели и задачи на Здружението се: Заштита на младите во образованието, заштита на децата и младите од злоупотреба и физичко малтретирање, отворање на младински клубови и центар за евроатланска интеграција, заштита и превенција од сида, афирмирање на македонската култура и фолклор, организирање на спортски натпревари и организации, помош на деца и млади без родители, соработка со иселеништвото на РМ, меѓународна соработка, издавање на списанија, книги, брошури и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Спиро Црне" бр. 14.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Владимир Русески - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 40/2000. (19260)

Во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации, под реден бр. 41 за 2001 год. се врши упис на основање на здружение на граѓани со име Здружение на љубители на германскиот јазик мостови од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се: Обединување на граѓаните на РМ на пријатели на Германија, на германската култура и обичаи, деловни, научни и стручни лица кои соработуваат со партнери од Германија, со државјани на Германија, развивање на пријателските односи поттикнување и соработка меѓу РМ и Сојузна Република Германија, поттикнување и организирање, научни, стопански, туристички, спортски, образовни, уметнички и културни манифестации, изучување на германскиот јазик во РМ и на македонскиот јазик во Германија и друго.

Седиштето на здружението е во Прилеп на ул. "Киро Крстески Платник" бр. 15.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Зоран Стојкоски - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.Згф.бр. 41/2001. (19261)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Кавадарци под реден бр. Рег. бр. 15/2001 за 2001 година се запишува здружение под име здружение на водокорисници за наводнување од ХМС "ТИКВЕШ" потсистем Бошава канал ГК-3 с. Сопот, кое ќе се залага за остварување и заштита на економски, технички и други права и интереси на земјоделците (корисници за вода за наводнување) за подобрување на ефикасноста на наводнувањето во согласност со Уставот, Законот и Статутот на здружението.

Седиштето на здружението е во с. Сопот 1430 - Кавадарци.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр. 15/2001. (19262)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I.Рег.Зг.бр. 45/01 од 11.07.2001 година во регистарот за здруженија на граѓани и фондации што се води пред Основниот суд Скопје II - Скопје го запиша следното:

Се одобрува упис во регистар за здруженијата на граѓани и фондации на здружението под името на подружница на хуманитарно здружение "Киндерхаус Еуропа" Е.В. со седиште на здружението во Скопје, општина Чаир на ул. "Кемал Сејфула" бр. 5-6 со дејствување на подружницата на територија на Република Македонија.

Основните цели и задачи на подружницата на Хуманитарното здружение "Киндерхаус Еуропа" Е.В. со седиште во Скопје се: Да им се помага на сиромашните деца и граѓани кои имаат минимални услови за живот и да им овозможи иднина во општеството; да остварува соработка со други хуманитарни здруженија со сроден карактер; да го шири своето членство; да остварува соработка со државни и други институции за решавање на проблемите од областа на делувањето; а кои цели на подружницата ќе се постигнуваат со извршувањето на задачите утврдени во статутот на подружницата.

Подружницата на хуманитарното здружение "КИНДЕРХАУС ЕУРОПА" Е.В. со седиште во Скопје, која подружница е од странската организација "Киндерхаус Еуропа" Бон-СРГ се стекнува со својство на правно лице и може да започне со работа од 11.07.2001 година и ќе трае до завршување на потребата од нејзиното делување во Република Македонија.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I.Рег.Зг.бр. 45/01. (19263)

Основниот суд во Кичево, со решение Згф.бр. 8/2001 од 19.07.2001 година, го запишува следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува основање на здружението на земјоделски производители "КЛАС" од општина Вранештица Кичево.

Здружението ќе се залага за организирање помош на земјоделските производители, обезбедување на високиот квалитетен и семенски материјал и заштитни средства за добивање на квалитетни производи и поголем приход по единица производ, грижа за наводнување и одводнување на земјоделското земјиште одржување на курсеви, семинари и советување од страна на стручни лица, за нови организации, техники и технологии во земјоделското производство, изнаоѓање на решенија за пласман на производите, посета на саеми и изложби, натпревари и друго.

Седиштето на здружението е во просториите на општина Вранештица.

Здружението ќе дејствува на територија на општина Вранештица.

Истото ќе го застапува и претставува Митан Блажески од с. Миокази, Кичево.

Од Основниот суд во Кичево, Згф.бр. 8/2001. (19291)

## СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 211/01 од 24.07.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство и трговија "ВИВА - 95" Милча и др. ДОО од Скопје, ул. "Цон Кенеди" бр. 18 и жиро сметка 40100-601-341167 и регистарска влошка 02005931?-3-09-000 при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство и трговија "ВИВА - 95" Милча и др. ДОО се заклучува. По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основен суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19264)

Пред Основниот суд во Струмица со решение Ст.бр. 71/01 од 20.07.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз "Ни-пром Никола витанова и др. ЈТД" Струмица и жиро сметка 41300-601-37352. Стечајната постапка над должникот не се спроведува и истата се заклучува. Доверителите горе-наведеното решение можат да го напаѓаат со жалба во рок од 15 дена од приемот на истото, преку овој до Апелациониот суд во Штип.

Од Основниот суд во Струмица. (19267)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 157/01 од 24.07.2001 година над ДООЕЛ "Карачи" од с. Сопотница, Демир Хисар со дејност трговија, жиро сметка 40301-601-19441 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19271)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 166/01 од 23.07.2001 година над ДООЕЛ "ВИКО-КО-МЕРЦ" ул. "Ленинова" бр. 29, со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-41469 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19272)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 169/01 од 25.07.2001 година над ДОО "Јето-Транс 77" од Битола, ул. "Караорман" бр. 21, со дејност превоз и трговија, жиро сметка 40300-601-101652 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19288)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 183/98 и Ст. бр. 3/99 од 13.07.2001 година отвори стечајна постапка према должникот Акционерско друштво за угостителство и туризам "Еуроинвест - РТА" АД-Прилеп со седиште на ул. "Гоце Делчев" бб, Прилеп запишан во регистарска влошка 01013148?-4-09-000 Битола на Основниот суд Битола со предмет на работење угостителство и туризам со жиро сметка 41100-601-20967 во Заводот за платен промет Филијала Прилеп.

Стечајната постапка на должникот се отвора на ден 13.07.2001 година во 10,00 часот.

За стечаен судија се определува судијата Татјана Сууслеска член на советот и судија во Основниот суд Прилеп.

За стечаен управник се определува Ордан Бунтески дилп. економист од Прилеп ул. "Свети Наум Охридски" бр. 20 со телефони 048-417-365 и 070-526-098.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари судски такси кои ќе ги уплатат на сметката 41100-840-018-3337- републички судски такси.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што се запишани во јавните книги и различните права на недвижностите што не се запишани во јавните книги во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различното право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбедено то побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги во кои се запишани правата врз недвижностите како и правата од индустриска сопственост.

Се закажуваат рочишта за испитување и утврдување на побарувањата и извештајно рочиште за ден 20.09.2001 година во 11,00 часот судница голема сала.

Од Основниот суд во Прилеп. (19289)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III Ст.бр. 231/01 од 10.07.01 година е отворена стечајна постапка над должникот Авто такси "МА-МЕР МАМЕР" Мето Љама, ТП Скопје, ул. "7-ма Албанска Бригада" бр. 22 со жиро сметка 40100-601-428251 и бр. на регистарска влошка 6-02001258-0-0-0-06, па истата не се спроведува, односно отворената стечајна постапка над должникот, се заклучува.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од трговскиот регистар кој го води Основен суд Скопје I - Скопје.

По заклучување на постапката за сите побарувања одговара лицето лично Мамер Љама, ул. "7-ма Албанска Бригада" бр. 22, Скопје со матичен бр. 0211968450019.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19163)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV Ст.бр. 121/01 од 19.07.01 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатије за производство, услуги и промет "ПОМАК" експорт-импорт Ц.О. со седиште на ул. "Мара Междуречка" бр. 26-Б, со жиро сметка бр. 40100-601-70877, како и број на регистарска влошка 19950-0-0-0, при регистарот на Основен суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатије за производство, услуги и промет "ПОМАК" Ц.О. се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основен суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (19164)

Основниот суд во Струга, со решение Ст.бр. 46/2001 од 16.07.2001 година е отворена стечајна постапка према Текстилна фабрика "Стружанка" АД Струга, со жиро сметка 41020-601-5626 евидентирана во ЗПП експозитура Струга.

За стечаен судија именувана е Мими Нанушеска судија при Основниот суд во Струга.

За стечаен управник е именуван Чавкоски Стојче од Струга, ул. "Ристо Крле" бр. 4-1/4 со број на телефон: 780-550 и моб. 070/516624.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања до стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување на побарувањата за 27.09.2001 год. во 10,00 часот во Основниот суд Струга.

Огласот е истакнат на огласна табла на судот на ден 16.07.2001 година.

Од Основниот суд во Струга. (19122)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 89/2001 од 19.07.01 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги на Станческа Сузана Бест-компани увоз-извоз ДООЕЛ - Кривогаштани со седиште на ул. "Браќа Мицаноски" 21 запишан во регистарска влошка 01008780?8-03-000 на Основен суд Битола со жиро сметка 41100-601-31135 во ЗПП-Прилеп со дејност трговија на мало.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19123)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 91/2001 од 17.07.01 година е отворена стечајна постапка над должникот Приватното претпријатије за производство, занаетчиство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "Салватор" Прилеп П.О. со седиште на ул. "5-та Прилепска бригада" бр. 45 со жиро сметка 41100-601-22533 во ЗПП-Прилеп со предмет на работење трговија на големо со мешовити стоки.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (19124)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр. 88/2001 од 16.07.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот мешовито надворешно трговско претпријатије "ТОНОН-КОМПАНИ" ДОО експорт-импорт, Прилеп П.О. со седиште во Прилеп, ул. "Круме Волнароски" 159 запишан во регистарска влошка 1-12211 на Окружен стопански суд Битола со дејност трговија на мало со возила и делови со жиро сметка 41100-601-20904 во ЗПП-Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува но се заклучува.

Од страна на имот должникот има само побарување од АД Млекара-Прилеп, Прилеп во износ од 185.193 како главен долг и на име трошоци од парнична постапка 13.982 денари кои се пренесуваат на Република Македонија.

Од Основниот суд во Прилеп. (19125)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст.бр. 102/2001 е отворена стечајна постапка над должникот ПТП "Столе-пром" П.О. Струмица со број на жиро сметка 41300-601-60169 која се води при ЗПП Филијала Струмица, но истата поради немање имот на должникот не се спроведува и стечајната постапка над должникот ПТП "СТОЛЕ-ПРОМ" П.О. Струмица се заклучува.

Заинтересираните доверители, горенаведеното решение можат да го напаѓаат со жалба преку Основниот суд во Струмица, до Апелациониот суд во Штип, во рок од 15 дена од објавата на истото во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Струмица. (19126)

Основниот суд во Струмица, со решение Ст.бр. 91/2001 од 20.07.2001 година, е отворена стечајна постапка над должникот Трговец поединец Магдалина Илија Цемова ТП од Струмица, со седиште на ул. "Кирил и Методи" бр. 15 и бр. на жиро сметка 41300-601-62088, која се води при ЗПП Филијала Струмица.

Стечајната постапка на должникот не се спроведува поради немање имот на истиот, и истата се заклучува.

Заинтересираните доверители решението можат да го напаѓаат со жалба преку овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавата на истото во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Струмица. (19127)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 167/01 од 20.07.2001 година, над ДООЕЛ "ЛИНО" Битола, ул. "Илинденска" бр. 3/1, со дејност трговија со ж-ска 40300-601-87332 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19128)

Основниот суд во Куманово, со решение Ст.бр. 52/2000 од 26.01.2001 година, заклучена е стечајна постапка над должникот Друштво за промет и услуги "КАРО-ПРЕВОЗ" Живко ДООЕЛ увоз-извоз с. Карпош, Куманово, ул. "22" бр. 6.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (19129)

Основниот суд во Битола, со решение Ст.бр. 216/00 од 23.07.2001 година, над ДООЕЛ "ХИНС-ПРОМ", ул. "Владимир Бакарик" бр. 15 дејност трговија со ж-ска 40300-601-60634 при ЗПП - филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (19184)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 21/2001 од 11.07.2001 година, над "МАРКОМ" ДООЕЛ - Охрид со седиште во Охрид, ул. "Богомилска" бб со дејност трговија со прехранбени производи со жиро сметка бр. 41000-601-48225 при ЗПП филијала - Охрид отвори стечајна постапка, истата не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Охрид. (19189)

Основниот суд во Охрид, со решение Ст.бр. 22/2001 од 11.07.2001 година, над ДОО "ДИС-КОМЕРЦ" с. Ново село - Охрид со седиште во Ново село со бр. на жиро сметка 41000-601-63379 при ЗПП филијала - Охрид отвори стечајна постапка, истата не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Охрид. (19190)

## НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. 3210 на место викано "Бела Врба" кл.3 во површина од 820 мкв, заведена во поседовен лист бр. 3453 за К.О. Ресен, сопственост на продавачот Шљахова Тодор Нада од Ресен, за цена од 50.000,00 ден.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (19243)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 662, пл. 004, ск. 004, на в.м. "Турски Рид", класа 4 со површина од 2129 м<sup>2</sup> за 20.000,00 денари заведена на Имотен лист број 18 за КО Рибарци сопственост на Велика Ташева од Кавадарци, ул. "Беласица" бр. 3.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (19268)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 1009, пл. 004, ск. 011, на в.м. "Гладница", класа 4 со површина од 2098 м<sup>2</sup> за 20.000,00 денари заведена на Имотен лист бр. 190 за КО Дабниште сопственост на Блажо Трајков од Кавадарци, ул. "Лазо Асијата" бр. 26.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават

писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (19269)

Се продаваат недвижен имот, 1000/1809 нива класа 1 која се наоѓа на КП.бр. 4083 во м.в. "Беголивада" во вкупна површина од 1809 м<sup>2</sup> заведена во Имотен лист бр. 2681 за КО Варош, за цена од 26.000,00 денари, сопственост на Мирческа Захарија од Прилеп, ул. "Н. Карангулов" бр. 24.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во Службен весник на Република Македонија писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (19270)

Се продава земјоделско земјиште-нива посторена на КП бр. 44/91 план 1 и 2, место викано "СОП", класа 2-градина, со површина од 4.100 метри квадратни, во КО Бањица, сопственост на Максуди Ш. Едесе и Максуди З. Мустафага, за цена од 700.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава (разменува или дава под закуп) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во Службен весник на Република Македонија писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б. Гиноски" бб во Гостивар. (19292)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 2466/2, план 6, скица 34, МВ "Бакновка", класа 2 со површина од 1497 м<sup>2</sup> во КО Валандово, сопственост на Каракамчев Глигор од Валандово за вкупна цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (19293)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1332805 на име Демировски Фаик ул. "Единство" бр. 77, К. Паланка. (16311)

Пасош бр. 1219819 на име Божиновски Игор ул. "М.Тито" бр. 154/7, Битола. (18571)

Пасош бр. 1338663 на име Села Менди с. Ливада, Струга. (17620)

Пасош бр. 1239633 на име Божиновска Александра ул. "М.Тито" бр. 157/7, Битола. (18572)

Пасош бр. 989274 на име Шахини Артан ул. "Б. Танев" бр. 5, Куманово. (19218)

Пасош бр. 1338615 на име Даути Албреса с. Шум, Струга. (19311)

Пасош бр. 1562975 на име Затуроски Владимир с. Враништа, Струга. (19312)

Пасош бр. 109220 на име Ѓулета Шен, Гостивар. (19323)

Пасош бр. 1275170 на име Ристов Игор ул. "Пиринска" 53, Винаца. (19359)

Пасош бр. 0956115 на име Костадиновски Гоце ул. "50 Дивизија" бр. 35/27, Скопје. (19362)

Пасош бр. 398276 на име Башкири Мустафа с. Долно Свиларе, Скопје. (19363)

Пасош бр. 1142121 на име Касуми Садет ул. "В.С.Бато" бр. 43/1/40, Скопје. (19364)

Пасош бр. 1101780 на име Касуми Мехмед ул. "В.С.Бато" бр. 43/1/40, Скопје. (19365)

Пасош бр. 1135100 на име Бењамин Шабани с. Студеничани, Скопје. (19366)

Пасош бр. 0564017 на име Пешевски Бранко с. Ржаничино, Скопје. (19367)

Пасош бр. 1142365 на име Колоски Слободан ул. "Ј.Сандански" бр. 86/1/11, Скопје. (19368)

Пасош бр. 1396905 на име Мариноски Никола ул. "Козле" бр. 181, Скопје. (19369)

Пасош бр. 0142522 на име Венев Тони ул. "Сараевска" бр. 1, Гевгелија. (19389)

Пасош бр. 1456876 на име Мемети Насер ул. "Нов живот" бр. 25, Скопје. (19395)

Пасош бр. 1194330 на име Ислам Емин бул. "Асном" бр. 74/1-41, Скопје. (19396)

Пасош бр. 1454994 на име Даути Мухарем бул. "М.К.Бригада" бр. 38/2, Скопје. (19397)

Пасош бр. 1514939 на име Спасовски Оливер ул. "720" бр. 10, Скопје. (19398)

Пасош бр. 1081318 на име Симоновски Игор ул. "Ј.Сандански" бр. 9, Скопје. (19399)

Пасош бр. 386251 на име Златко Петров ул. "Трнодол" бр. 7, Скопје. (19400)

Пасош бр. 1492004 на име Мемедоски Демиралли с. Алдинци, Крушево. (19403)

Чекови од тековна сметка т.с.бр.115004-67, чекови бр. 0030004004741, 0040004726627, 0040004812093, 0040004821878, издадена од Комерцијална банка-К. Паланка на име Годоровска Јагода, Скопје. (19373)

Чекови од тековна сметка т.с.бр.00113346, тековна картичка и чекови бр.0040003450607, 0060002784790, на име Зографски Горги, Скопје. (19374)

Чекови од тековна сметка т.с.бр.0001101225, чекови бр. 0090001563603, 0090001582927, 0090001113063 издадена од Комерцијална банка на име Ханџиски Стојан, Скопје. (19375)

Чек бр. 0305941455110, од тековна сметка бр. 22906-39, издадена од Комерцијална банка на име Петрушевска Којда, Скопје. (19376)

Чекови од бр. 0190000132120 до 0190000132124 од тековна сметка т.к.бр.00244672 и чековна картичка издадена од Комерцијална банка на име Димитриевски Теве, Скопје. (19377)

Чекови од бр. 0010005326974 до бр. 0010005326987 од тековна сметка т.с.бр.116700-80 и чековна картичка издадени од Комерцијална банка на име Димитриевска Марица, Скопје. (19378)

Чекови од тековна сметка т.с.бр.3991989, чекови од бр.0130005562573 до бр.0130005562584 издадена од Поштенска штедилница на име Здравковски Горан, Скопје. (19401)

Чекови од тековна сметка т.с. бр. 14274285 чекови бр. 0110004639916, 0110004639917, 0110004639918 издаден од Комерцијална банка на име Здравковска Љупка, Скопје. (19402)

Чекови од тековна сметка т.с.бр.11216498 чекови бр. 0030002362499, 0030002362501, 0030002803444, 0030002362500 издаден од Комерцијална банка на име Плавшиќ Јелисавета, Скопје. (19404)

Чекови од тековна сметка т.с.бр.11216397 чекови бр. 0010001839359, 0010002972342, 0010002972343, 00100029723451, 0010003915783 издаден од Комерцијална банка на име Плавшиќ Јован, Скопје. (19405)

Чекови од бр. 0040004769669 до бр. 0040004769678 од тековна сметка т.с.бр.14111239 издадена од Комерцијална банка на име Исаја Мара, Скопје. (19406)

Чекови од тековна сметка т.с.бр.03926664 чек бр. 0060003498429 и чекови од бр.0120001290496 издадени од Комерцијална банка на име Битољану Тања, Скопје. (19409)

Работна книшка на име Реџепа Сабедин, Куманово. (19306)

Работна книшка на име Чугунски Стојан, Гевгелија. (19307)

Работна книшка на име Целadini Кани, Куманово. (19309)

Работна книшка на име Трајкова Елизабета, Штип. (19314)

Работна книшка на име Тромпески Димитар ул. "И. Игески" бр. 31, Прилеп. (19321)

Работна книшка на име Рушаноски Ахмед, Прилеп. (19322)

Работна книшка на име Илиева Јованка, Неготино. (19325)

Работна книшка на име Јовановска Радмила, Крива Палака. (19343)

Работна книшка на име Билали Афрдита, Струга. (19344)

Огласот за работна книшка на име Хани Руфије, Струга објавен во Сл. весник бр. 54/2001 се сторира. (19358)

Работна книшка на име Донеvски Зоран, Скопје. (19370)

Работна книшка на име Адалет Ариф Ибраими, Скопје. (19371)

Работна книшка на име Џајкиќ Живка, Скопје. (19372)

Работна книшка на име Стојановски Борче ул. "П.Гули" бр. 47, Битола. (19391)

Воена книшка на име Екрем Демиров, Штип. (19315)

Воена книшка на име Муџич Синиша, Куманово. (19326)

Свидетелство на име Флорије Алими, Куманово. (19324)

Свидетелство на име Станоеvски Горанчо, Крива Паланка. (19342)

Свидетелство на име Јордан Димитров, Скопје. (19383)

Свидетелство на име Дафинка Крстевска, Крива Паланка. (19385)

Свидетелство на име Бокиновски Звонко с. Брест, Мак. Брод. (19392)

Свидетелство на име Фетахи Садби, Гостивар. (19394)

Диплома на име Аклиевски Самет, Куманово. (19327)

Здравствена книшка на име Митревска В. ул. "Буковски мост" бр. 1, Битола. (19318)

Здравствена книшка на име Маслак Јасмина с. Г. Оризари, Велес. (19345)

Здравствена книшка на име Василевски Богдан ул. "Н. Фронт" бр. 2, Велес. (19346)

Здравствена книшка на име Теофиќ Салија с. Бузалково, Велес. (19347)

Здравствена книшка на име Реџепова Пандора, Велес. (19386)

Здравствена книшка на име Рамадани Фатбарх, Тетово. (19393)

## ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-14/317 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

#### ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на отворениот повик е Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавката е прибирање на понуди за набавка на конзервиран зеленчук и тоа:

- 2.1. Стерилизирана боранија 1/1 (нето плод 570 гр.) ..... 15.835 лименки,
- 2.2. Стерилизирана боранија 5/1 (нето плод 2650 гр.)..... 8.942 лименки,
- 2.3. Стерилизиран грашок 1/1 (нето плод 570 гр.) ..... 17.647 лименки,
- 2.4. Стерилизиран гувеч 1/1 (нето плод 570 гр.) ..... 12.306 лименки,
- 2.5. Стерилизиран гувеч 5/1 (нето плод 2650 гр.) ..... 10.577 лименки,

2.6. Пастеризирана пиперка-капија 1/1 (нето плод 450 гр.)	22.222 тегли.
2.7. Пастеризирани краставици 1/1 (нето плод 400 гр.)	25.000 тегли.
2.8. Пастеризирани краставици 5/1 (нето плод 2370 гр.)	15.641 лименки.
2.9. Пастеризирано цвекло 1/1 (нето плод 500 гр.)	20.000 тегли.
2.10. Пастеризирано цвекло 5/1 (нето плод 2700 гр.)	15.000 лименки.
2.11. Доматно пире 1/1 (нето плод 850 гр.)	8.412 лименки.
2.12. Доматно пире 5/1 (нето плод 4500 гр.)	2.211 лименки.

Испораката на производите под реден број 2.3 и 2.7, 2.8 е најкасно до 30.09.2001 година, а на останатите производи е најкасно до 01.11.2001 година до сите гарнизони на АРМ.

Бараниот производ мора во потполност да ги исполнува квалитативните особини предвидени во Правилникот за квалитет на свежо овошје, зеленчук, печурки и нивни преработки. Производите под реден број 2.5 и 2.6 да бидат произведени по рецептура која може да се добие во соба 705 секој работен ден од 9-12 часот во Министерството за одбрана.

#### СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

- цена, со пресметан ДДВ, ДДВ да биде посебно искажан,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитетот на производот што се нуди,
- испорака.

#### ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет ("Службен весник на Р. Македонија" бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од страна на надлежен овластен судски орган,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство - испорака на бараните производи.

#### ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, потпишан од одговорното лице на понудувачот.

2. Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

3. Понудата и придружната документација се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на овој јавен повик.

Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот. Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда" а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

4. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 10 часот, петнаесеттиот ден сметајќи го и денот на објавувањето во "Службен весник на Р. Македонија". Во случај да петнаесеттиот ден се паѓа во деновите за викендот или државен празник отворањето на понудите ќе биде наредниот работен ден.

Понудувачите понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

#### КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет техничко-технолошки можности за производство - 50%,
- цена - 40%,
- испорака - 5%,
- начин и услови на плаќање - 5%.

#### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Понудите што ќе бидат предадени или ќе пристигнат по истекување на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и условите утврдени во барањето, нема да бидат разгледувани. Секој учесник може да достави само една понуда.

Дополнителни појаснувања може да добиете на телефон 02/28 21 68.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

#### ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 10/2001

##### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.
2. Предмет на набавката: Прехранбени артикли - по спецификација.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.
5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).
6. Набавката е деллива.

##### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.
2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.
3. Начин на плаќање.
4. Рок на испорака.

##### III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи:

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.
2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.
3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.
4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

##### IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет 40 поени,
- цена 30 поени,
- начин на плаќање 15 поени,
- рок на испорака 15 поени.

##### V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.
- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.
- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.



- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до комисијата на 21.08.2001 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Спецификацијата на потребни прехранбени артикли за МВР може да се подигне од пријавницата на МВР.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи објавува

### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 28/2001

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката: Конфекционирање на зимски панталони - 9.000 пара и зимски капи - 6.000 парчиња за припадниците на полицијата, согласно Уредбата за униформа и ознаките на униформата на Полицијата во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

Основниот материјал и средствата за означување ги обезбедува нарачателот, додека помошниот материјал и конфекционирањето конфекционерот.

Панталоните и капите ќе бидат изработувани по списоци добиени од страна на нарачателот, а обврската на конфекционерот е готовите производи да ги дистрибуира со сопствен превоз по органите за внатрешни работи низ Република Македонија.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

6. Набавката е деллива.

#### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи:

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

#### IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет	40 поени,
- цена	30 поени,
- начин на плаќање	15 поени,
- рок на испорака	15 поени.

#### V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Рок на доставување на понудите е 15 дена сметаано од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до комисијата на 20.08.2001 година во 10,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата понудувачите да достават примерок од предметот на набавката.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

### ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 29/2001

#### I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

2. Предмет на набавката

Конфекционирање на зимски кошули - 12.000 парчиња за припадниците на полицијата, согласно Уредбата за униформа и ознаките на униформата на Полицијата во МВР ("Службен весник на РМ" бр. 10/2000).

Основниот материјал и средствата за означување ги обезбедува нарачателот, додека помошниот материјал и конфекционирањето конфекционерот.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

#### II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Назив на понудувачот односно производителот.

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вклучен превоз до набавувачот.

3. Начин на плаќање.

4. Рок на испорака.

#### III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи:

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитетот ("Службен весник на РМ" бр. 32/98), во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.

#### IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- Квалитет	40 поени;
- цена	30 поени;
- начин на плаќање	15 поени;
- рок на испорака	15 поени.

**V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-но од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку Писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 20.08.2001 година во 11,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата понудувачите да достават примерок од предметот на набавката.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за внатрешни работи, објавува

**ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 30/2001****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****1. Набавувач:**

Министерство за внатрешни работи на Република Македонија, ул. "Димче Мирчев" бб, 1000 Скопје.

**2. Предмет на набавката:**

Штембили - печати за пасошка контрола - 600 парчиња.

**3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.**

4. На повикот може да се јави секое правно или физичко лице, регистрирано за дејноста во согласност со набавката. На повикот може да се јави и група на понудувачи.

5. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98).

**II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ****1. Назив на понудувачот односно производителот.**

2. Вкупна и единечна цена (посебно искажан данок на додадена вредност и други давачки кон државата), со вкупен превоз до набавувачот.

**3. Начин на плаќање.****4. Рок на испорака.**

III. Придружната документација која понудувачот, во согласност со член 22, 23, 24 и 29 од Законот за јавни набавки, задолжително треба да ја приложи:

1. Документ за финансиски бонитет од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) во оригинален примерок или копија заверена од нотар.

2. Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација, издадена од судовите.

3. Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

**4. Писмено овластување за учество на јавниот повик.****IV. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВО-ЛЕН ПОНУДУВАЧ:**

- квалитет	40 поени;
- цена	30 поени;
- начин на плаќање	15 поени;
- рок на испорака	15 поени.

**V. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ**

- Рок на доставување на понудите е 15 дена смета-но од денот на објавувањето на отворениот јавен повик во последното средство за јавно информирање.

- Рок на важноста на понудата да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

- Понудувачите во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот.

- Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки, преку писарницата на Министерството за внатрешни работи или лично до Комисијата на 20.08.2001 година во 12,00 часот, кога ќе се отвораат понудите, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

- Со понудата понудувачите да достават примерок од предметот на набавката.

- Понудите кои не ги содржат бараните податоци, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација и навремена понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

- Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 112-141.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

**ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 02/4136/1****ОПШТИ ОДРЕДБИ**

1. Нарачател на повикот е Фонд за здравствено осигурување на Македонија.

2. Предмет на набавка е набавка и монтирање на ЗРАЧНА ОПРЕМА, за потребите на Институтот за радиотерапија и онкологија во Република Македонија.

3. Спецификацијата со опремата што е предмет на набавката е дадена во тендерската документација.

4. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент на Народна банка на Македонија.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на дејност пропишана со Законот за лекови, помошни лековити средства и медицинска опрема ("Сл. весник на РМ" бр. 21/98).

6. Постапката на повикот се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

**ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

1. Доказ за финансиската способност ( документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).

2. Доказ за техничка способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на главни и слични испораки во претходниот период;

- опис на технички постројки на понудувачот (магацински простор и расположиви средства за транспорт);

- посочување на вклучени технички (стручни) лица задолжени за опремата што се нуди.

3. Доказ, извод од судска евиденција или други соодветни документи дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

4. Документ (решение) за регистрација за вршење на дејноста издадено од Министерството за здравство.

5. Доказ дека се носители на застапништво, ексклузивни или овластени дистрибутери од производителот со чиј производ учествуваат.

6. Понудувачите се должни за материјалите што ги нудат да обезбедат:

- сертификат за квалитет на опремата што се нуди;
- сертификат за продажба.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

Понудувачите кои ќе имаат комплетна документација и кои ќе се квалификуваат во понатамошната постапка ќе бидат писмено повикани да достават понуда.

#### ГАРАНЦИЈА

Понудувачите заедно со понудата мора да достават и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "За учество на повик бр. 02/4136/1.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

#### РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 20.08.2001 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 20.08.2001 година во 11.30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

#### ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во Јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие Електростопанство на Македонија - Скопје, објавува

#### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-133/2001

##### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-133/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за: Проектна изведбена документација и изведба на прилагодувањето на ТС "Скопје 3"; ТС "Бучим" и ТС "Велес" за потребите на техничкиот систем за управување (ТСУ) со електроенергетскиот систем (ЕЕС) на ЕСМ.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото извршувањето на набавката да го подели на повеќе набавувачи.

##### 2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА - ИЗВЕДБАТА

2.1. Обемот и видот на активности се дадени во:

- Технички спецификации на опрема и работи за прилагодување на ТС "Скопје 3"; ТС "Бучим" и ТС "Велес"

- Функционални барања за прилагодување на електроенергетските објекти за потребите на системите за далечинско водење изработени од Службата за ТСУ при ЕСМ.

2.2. Комплетната тендер - техничка документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во ЈП Електростопанство на Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, нова зграда, соба 107, од 7,30 до 9,30 часот. Контакт телефони: комерцијален дел 091 149-155; технички дел 091 149-049, 149-056.

2.3. При подигање на тендер документацијата понудувачот е должен да достави уплатница на вредност од 500,00 денари, уплатени на жиро сметка: 40100-601-5012 со назнака за Отворен повик бр. 01-45/2001, ЕДБ 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, изведувачот на работите и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата мора да се однесува на Проектна изведбена документација и на изведбата на прилагодувањето на ТС, односно мора да го опфати целиот обем на бараните работи и набавки во рамките на една ТС.

3.3. Поодделно за секој објект (ТС) понудата треба да ги содржи: сите единечни и вкупни цени, вкупна вредност за проектниот дел, вкупна вредност за изведбениот дел, како и вкупната вредност на понудата по ТС изразена во ДЕМ, без данок на додадена вредност, а во се според описот на позициите од дадената тендер документација.

Данокот на додадена вредност треба да биде посебно искажан на вкупната вредност.

Рекапитуларно треба да се даде, преглед на вкупните вредности по објекти (ТС) соодветно, со посебно искажан ДДВ.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот и условите на плаќање.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава централниот регистар, согласно Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98) а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави докази дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки. (не постари од 6 месеци).

4.3. Понудувачот треба да достави решение за регистрација за ДДВ.

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.4.1. Понудувачот треба да достави референтна листа за досегашни работи од ваков вид.

4.4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничка опременост за изведување на ваков вид работи.

4.4.3. Понудувачот треба да достави доказ за кадровска опременост за изведување на ваков вид работи.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Целата документација која се бара треба да биде оригинална или заверени копии верни на оригиналот.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

- 5.1. Цена на набавката - 40 бода.
- 5.2. Изведени слични референци (квалитет) - 20 бода.
- 5.3. Техничка и кадровска оспособеност - 20 бода.
- 5.4. Начин и услови на плаќање - 20 бода.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

6.3. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса ЈП "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 91000, Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 28.08.2001 год., во 11 часот, во просториите на ЈП "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворањето повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворањето повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Јавното претпријатие "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

### ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-135/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА ИНСТРУМЕНТ ЗА МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА ВИБРАЦИИ

#### 1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Јавниот повик бр. 01-135/2001 е ЈП "Електростопанство на Македонија" со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за 4 (четири) преносни (портабл) инструменти за мерење и анализа на вибрации.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик, согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

#### 2. ОПИС НА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКАТА

Инструментот треба да ги задоволи следните технички карактеристики:

1. Најмалку еден канал за аквизиција на податоци и уште еден дополнителен за мерење на фаза и брзина.

2. Можност за балансирање на ротори во една и две рамнини.

3. Робусност за индустриски услови.

4. Температурно подрачје на работа од -10 до 50 °C.

5. Екран со висока резолуција.

6. Најмалку 32 -битен процесор-CPU.

7. Минимум 800 FFT линии за анализа на податоци.

8. Собирање на податоци тренд и анализа на лице место.

9. Анализа на бавно вртечки машински системи.

10. Тестирање на преодни режими.

11. Можности за поврзување со РС.

За секој од инструментите треба да бидат вклучени и:

- 2 акселерометри;
- 2 магнетни држачи;
- оптички читач на фаза;
- сите потребни кабли;
- адаптери и конектори;
- РС и Ethernet кабли;
- торба;
- упатство за работа;
- софтвер за поврзување со РС и анализа на РС со сите можности;
- софтвер за балансирање;
- инсталација;
- тренинг.

#### 3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ја содржи вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство), а со посебно искажан ДДВ, на паритет ДДП Скопје, изразена во ДЕМ.

3.3. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.4. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

3.5. Понудата треба да има рок на важност.

3.6. Понудите со пропратната документација од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

#### 4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет, кој го издава централниот регистар, а странските понудувачи спрема став 3 од член 22 од Законот.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

- список на главни испораки на инструменти за мерење и анализа на вибрации во последните три години со датуми, количини и примачи на производителот.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Домашните понудувачи мора да достават решение за ДДВ.

Документацијата треба да биде оригинал или заверена копија верна на оригиналот.

#### 5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| - цена на чинење       | 50 поени; |
| - квалитет и референца | 30 поени; |
| - начин на плаќање     | 10 поени; |
| - рок на испорака      | 10 поени. |

#### 6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 20.08.2001 година, во 11,00 часот во просториите на ЈП

"Електростопанство на Македонија", стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за магистрални и регионални патишта - Скопје, објавува

### БАРАЊЕ БР. 07-3/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

#### 1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Пошумување и озеленување на Автопатот Е-65, делница "Скопје - Групчин - Тетово" и Автопатот Е-75, делница "Стоби - Неготино".

#### 2. ОБЕМ НА РАБОТАТА

Обемот на работата е дефиниран во Главните проекти за изградба и во проектите за пошумување на Автопатот Е-65 "Скопје - Тетово" и Автопатот Е-75.

#### 3. ОПШТИ УСЛОВИ

3.1. Рокот за извршување на работите изнесува 2 (два) месеци по потпишување на договорот.

3.2. Рокот на важноста на понудата изнесува 2 (два) месеци од доставувањето.

3.3. Понудувачите можат секој ден од (08-14) часот да ја разгледуваат проектната документација во просториите на Фондот за магистрални и регионални патишта.

#### 4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Име, адреса и седиште на понудувачите.

4.2. Извод од регистрација на дејноста.

4.3. Референтска листа на понудувачот за изградени објекти од ваков вид на работи.

4.4. Податоци за кадровската екипираност на стручни лица кои ќе бидат ангажирани при изведување на работите и контрола на квалитетот.

4.5. Пресметка на работите со единечни цени по позиции и вкупна цена на чинење со сите такси и давачки и данокот на додадена вредност.

#### 5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

5.1. Понудена цена 40 поени

5.2. Доказан квалитет 40 поени

5.3. Рок за извршување 20 поени

#### 6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во согласност со членовите 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки преку пошта или во архивата на началателот, ул. "Даме Груев" бр. 14 - Скопје.

6.2. Понудите да се достават најдоцна до 17 (седумнаест) август 2001 година до 12 часот.

6.3. Понудите кои не се изработени според ова барање, како и понудите што ќе пристигнат по утврдениот рок, нема да се разгледуваат.

Фонд за магистрални  
и регионални патишта  
Скопје

Друштвото за трговија со тутунски производи Бритиш Американ Тобако (Македонија), ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, одржа седница на ден ММ.07.2001 година и донесе

### ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИТЕ ОД АСОРТИМАНОТ НА BRITISH AMERICAN TOBACCO ОД УВОЗ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Малопродажна цена за пакување од 20 цигари се утврдува како што следи:

ЛАКИ СТРАЈК КСБ	70.00 денари;
ЛАКИ СТРАЈК Лајтс	70.00 денари.

#### Член 2

Цената е со вклучен ДДВ и почнува да важи од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

30.07.2001 година  
Скопје

Управител,  
Дарко Маџоски, с.р.

### ОБЈАВИ

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97 и 50/01), Министерството за труд и социјална политика

### ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2001 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6140
02	Одгледување на шуми, користење на шуми и соодветни услужни активности	6399
05	Улов на риба, дејност на мрестилиштата и рибарските фарми, услужни активности во рибарството	4770
10	Вадење на камен јаглен и лигнит, вадење на трест	4592
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и торיום	0
13	Вадење на руди на метал	7667
14	Вадење на други руди и камен	7907
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	8724
16	Производство на тутунски производи	7457
17	Производство на текстилни ткаенини	4389
18	Производство на предмети за облека: доработка и боење на крзно	4094
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	3424
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	4175
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	7309
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	7592
23	Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво	10025

24	Производство на хемикалии и хемиски производи	7510
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	4893
26	Производство на производи од други неметални минерали	9805
27	Производство на основни метали	7995
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5281
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	6023
30	Производство на канцелариски и сметачки машини	7054
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	6274
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	4629
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	11204
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	4157
35	Производство на други сообраќајни средства	7627
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	4269
37	Рециклажа	0
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	10436
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	7103
45	Градежништво	5251
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	8212
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	10134
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	5084
55	Хотели и ресторани	5974
60	Копнен сообраќај, цевоводен транспорт	5936
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	8050
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции	12068
64	Поштенски активности и телекомуникации	10451
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	13168
66	Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	15160
67	Помошни активности во финансиското посредување	18463
70	Активности во врска со недвижен имот	10783
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	4499

72	Компјутерски и сродни активности	6485
73	Истражување и развој	8406
74	Други деловни активности	8159
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	6876
80	Образование	6296
85	Здравство и социјална работа	6648
90	Отстранување на отпадоци и ѓубре, санитарни и слични активности	7036
91	Дејност на организации врз база на зачленување	10148
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	6765
93	Други услужни дејности	7787
95	Приватни домаќинства со вработени лица	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Бр. 08-3220  
30 јули 2001 година  
Скопје

Министер,  
Бедредин Ибраими, с.р.

## СОДРЖИНА

	Страница	
1147.	Одлука за определување на условите за вршење на трговија на големо со одделни нафтени деривати.....	3795
1148.	Одлука за определување ден за еколошка акција на младите во Република Македонија.....	3795
1149.	Одлука за давање согласност на Статутарната Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Основното училиште "Коле Неделковски" с. Велгошти.	3796
1150.	Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	3796
1151.	Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за сметките за уплата на приходите за јавни потреби.....	3797
1152.	Упатство за начинот и постапката за извршување на акцептните налози.....	3798
1153.	Упатство за дополнување на Упатството за начинот и постапката за отворање и затворање на сметка.....	3798
1154.	Решение за давање согласност за продолжување на рокот за реализација на четвртата емисија.....	3798
1155.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	3799
1156.	Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	3799
1157.	Правилник за измена на Правилникот за добивање одобрение за издавање и воведување на странски хартии од вредност во Република Македонија.....	3799
1158.	Правилник за измена на Правилникот за добивање одобрение за издавање и воведување на хартии од вредност и документи за удел во резидентните инвестициони фондови во странство.....	3799
1159.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија У. бр. 20/2001 и У. бр. 69/2001 од 13 јуни 2001 година.....	3799
	<b>Објава</b> за просечната месечна нето плата по работник за месец јули 2001 година.....	3813

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.